



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно на хрватскохрватски, словеначки и на македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службената на општественото книговодство за претплата посебна издаја и огласи 692-3-291

Среда, 18 јануари 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 0,75 (75) ден. — Аконтацијата на претплатата за 1967 година изнесува 38 (3.800) ден. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фак. 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732, Продајна служба 51-671

24.

Врз основа на членот 58 од Основниот закон за внатрешните работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/66), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ФУНКЦИИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ФУНКЦИЈА И УНИФОРМАТА НА МИЛИЦИЈАТА

Член 1

За работниците — припадници на милицијата се установуваат следните функции: приправник за милиционер, милиционер, командир на одделение, помошник командир на станица, командир на станица, инспектор и виш инспектор.

Припадниците на милицијата носат на униформата ознаки на функцијата што ја вршат и други посебни ознаки, согласно со одредбите од оваа уредба.

Член 2

Ознаки на функција носат сите припадници на милицијата зависно од работното место на кое се наоѓаат.

Покрај ознаките од ставот 1 на овој член припадниците на милицијата што вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница, припадниците на милицијата што вршат контрола на сообраќајот на јавните патишта, припадниците на посебната единица на милиција на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и припадниците на милицијата — музичари носат и посебни ознаки.

Со право да носат ознаки од ст. 1 и 2 на овој член се здобиваат припадниците на милицијата кога ќе бидат распоредени на определено работно место и ги носат тие ознаки додека се наоѓаат на тоа работно место.

Член 3

Ознаките на функција се носат на нарамениците од блуза шинел и летна кошула.

Ознаките на приправник за милиционер се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, во ширина 10 mm, кој во форма на прав агол е зашиен на нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот раб на нараменицата. Растојанието помеѓу врвот на крајот и надворешниот раб на нараменицата изнесува 25 mm.

Ознаките на милиционер се исти како и ознаките на приправник за милиционер, само што е ширитот позлатен.

Ознаките на командир на одделение се состојат од два позлатени ширити во ширина 10 mm, од кои едниот е зашиен во водорамна линија на 15 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата, а другиот во форма на прав агол со краците свртени кон надворешниот раб на нараменицата. Растојанието на најблиските точки помеѓу едниот и другиот ширит изнесува 15 mm.

Ознаките на помошник командир на станица се состојат од еден позлатен ширит во ширина 20 mm кој е зашиен во водорамна линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата, и знак во форма на факел во должина 25 mm, изработен

од метал во златна боја. Факелот е прицврстен на средината на нараменицата, со долниот крај спрема надворешниот раб на нараменицата — на 20 mm растојание од ширитот.

Ознаките на командир на станица се состојат од два позлатени, меѓусебно паралелни, ширити, од кои едниот е широк 20, а другиот 10 mm, а обата се зашиени во водорамна линија така што поширокиот да биде на растојание од 20 а потесниот на растојание од 45 mm од надворешниот раб на нараменицата, и од факел кој е прицврстен во истата положба како и кај ознаките на помошник командир на станица.

Ознаките на инспектор се состојат од два позлатени, меѓусебно паралелни, ширити широки 20 mm, обата зашиени во водорамна линија, и тоа првиот на растојание од 20 а другиот на растојание од 45 mm од надворешниот раб на нараменицата, и од факел кој е прицврстен на средината на нараменицата со долниот крај спрема поблискиот ширит — на растојание од 10 mm

Ознаките на виш инспектор се состојат од три позлатени, меѓусебно паралелни, ширити од кои двата се широки 20 и третиот кој се наоѓа на средината 10 mm, а сите се зашиени во водорамна линија, и тоа првиот на 15, вториот на 45 и третиот на 60 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата, и од факел кој е прицврстен на средината на нараменицата, со долниот крај спрема најблискиот ширит — на растојание од 10 mm.

Лица на школување за милиционери (кадети) носат на нарамениците како ознака еден ширит во сребреникавобела боја, во ширина од 20 mm, зашиен во водорамна линија — на 30 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата.

Член 4

Посебната ознака на припадниците на милицијата што вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница изработена е од метал во форма на граничен столб. Ознаката е врамена со метално-златна боја и од предната страна е емајлирана. На горната страна е зацврстена со два крака црвена петокрака ѕвезда, обрамена со метално-златна боја. Височината на ознаката е 58 mm, широчината на горниот дел 19 а на долниот 38 mm. Ѕвездата има пречник од 14 mm.

На лицето од ознаката се наоѓаат бои на знамето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на чие бело поле е испишано: „СФРЈ“.

Оваа ознака се носи на средината од испуската на горниот лев џеб на блузата или летната кошула, односно на левата страна од шинелот во височина на градите.

Член 5

Посебната ознака на припадниците на милицијата што вршат контрола на сообраќајот на јавните патишта е изработена од томбак во златно-жолта боја, во форма на раширени крилја поврзани со тркало во чие средиште се наоѓа петокрака ѕвезда во црвена боја. Распонот на крилата е 6 cm, пречникот на тркалото 3 cm, а пречникот на петокраката ѕвезда 15 mm.

Посебната ознака од ставот 1 на овој член се носи над горниот лев џеб на блузата или летната кошула односно на соодветната височина на левата страна од шинелот.

Член 6

Посебната ознака на припадниците на посебната единица на милиција на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи е грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија изработен од метал во златно-жолта боја, со пречник од 14 mm, и се носи на околувратникот од блузата и шинелот.

Член 7

Посебната ознака на припадниците на милицијата — музичари е лира од метал во златно-жолта боја, и се носи на нарамениците на средината помеѓу ознаките на функција и копчињата на нараменицата.

Член 8

Униформата на припадниците на милицијата е зимска и летна.

На определени припадници на милицијата им припаѓаат и дополнителни делови што се составен дел од униформата.

На припадниците на милицијата што непосредно го регулираат сообраќајот и на припадниците на милицијата што вршат служба на пловни објекти може да им се даде и посебна летна униформа.

Член 9

Зимската униформа се состои од шапка, капа титовка, кравата, блуза, панталони и шинел.

Покрај зимската униформа на припадниците на милицијата им припаѓаат мантил, кошула, шал, кожени нараквици, теренски чевли и опасач.

На припадниците на милицијата што вршат служба со помош на коњи може, наместо панталони и теренски чевли, да им се дадат чакшири и чизми.

Член 10

Сите делови од зимската униформа, освен мантилот, кошулата, теренските чевли и опасачот, се во оловносина боја.

Мантилот е во сивомаслинеста боја. Кошулата е во сивомаслинеста или бела боја. Опасачот е во кафеава боја, а за припадниците што вршат служба на контрола и регулирање на сообраќајот — во бела боја.

Член 11

Зимската униформа и деловите што припаѓаат кон таа униформа имаат крој, и тоа:

1) шапката, која се изработува од камгарн, е од вообичаен крој. Бортот е во тегет-сина боја, височина 40 mm.

Сонцобранот е од целулоид или сличен материјал, во црна боја, со раб опшиен со кожа или со пластична маса. На сонцобранот на околу 5 mm од надворешниот раб е навиен бурташ во златно-жолта боја, во ширина од 6 mm.

Подбрадникот на шапката е од ист материјал како и сонцобранот, во ширина од 16 mm, со две гајки исто така од ист материјал, со кој се пригодува должината, и е прицврстен кон бортот со две копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 14 mm.

Данцето од шапката е опшиено со испуска во златно-жолта боја, во дебелина од 2 mm.

На средината од бортот на шапката, отспреди, се носи петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 38 mm;

2) капата титовка, која се изработува од камгарн, е од вообичаен крој. Отспреди е висока 50 до 60 mm, одзади 60 до 70 mm, а отстрана 90 до 100 mm.

На средината од титовката, отспреди, се носи петокрака ѕвезда во црвена боја, со пречник од 28 mm;

3) блузата, која се изработува од камгарн, има отворени ревери и изразена половина.

Блузата е долга до половината на шапката од природно пружена рака. Се закопчува со четири копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 22 mm.

На блузата, однадвор на градите и на долниот дел, од обете страни, се наоѓа по еден џеб, со испуска и капаќ кој се закопчува со копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 16 mm. Широчината на горните џебови е 12 до 16 cm, а должината 14 до 19 cm. Широчината на долните џебови е 16 до 20 cm, а должината 18 до 23 cm.

Блузата има нараменици во ширина до ракавите 60 mm, а при врвот 45 mm. Нарамениците со еден крај се зашени за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат до околувратникот со копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 14 mm.

Блузата одзади има прорез, кој започнува на 60 до 80 mm под половината;

4) панталоните, кои се изработуваат од камгарн, се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од егализир, во светлосина боја, во широчина од 2 mm. Ногавиците се без манжетни и на долниот крај се во широчина од 22 до 26 cm.

На панталоните на кадетите, на 3 mm од испуската, се нашиваат лампаси од чоја, во широчина од 10 mm;

5) чакширите, кои се изработуваат од камгарн, се од обичен крој. Отстрана имаат испуска од егализир, во широчина од 2 mm, која се завршува во височината на колената. На колената и на задниот дел се зајакнати со иста ткаенина;

6) шинелот, кој се изработува од чоја, е отворен, со половина и со два реда копчиња. Во секој ред се наоѓаат по три копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 24 mm.

На ракавите е наракавје, подвиткано и одвоено од ракавите, во широчина според шинелот, а најмалку 15 cm.

Однадвор на шинелот од секоја страна има џеб со капаќ.

На шинелот одзади, од обете страни, е привиден џеб од шинелска чоја, а преку џебовите, во височина на половината, драгонер во широчина од 80 mm. Драгонерот е прицврстен за привидните џебови со две копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 22 mm.

Шинелот допира до половината на листовите од позете, односно 35 до 40 cm од земјата. Одзади, одоздола, до близу појасот е разрежан. На десната страна од разрезот, однадвор, се наоѓаат 5 копчиња во златно-жолта боја, со пречник од 14 mm, а на левата страна од разрезот, однадвор, се дупчиња за закопчување.

Шинелот има нараменици, во широчина спрема ракавите 60 mm, а до околувратникот 45 mm. Нарамениците со еден крај се зашени за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат со едно копче во златно-жолта боја, со пречник од 14 mm.

Околувратникот, пешевите, капаците на џебовите, привидните џебови, драгонерот, горните работи на наракавјето и горниот пеш на разрезот се опшиени со испуска од егализир во светлосина боја, во широчина од 2 mm;

7) мантилот, кој се изработува од шанжан-ткаенина, е зајакнат од рамена до височина на градите и преку плеќите, има влошка од камилска длака пригодена за симнување, и појас. Мантилот е со два реда по три копчиња во бојата на ткаенината.

Мантилот допира до половината на листовите од позете.

Нарамениците со еден крај се зашени за ракавот, а на другиот крај се прицврстени со копче;

8) кошулата, која е од пуплин, синтетична или друга слична ткаенина, е од обичен крој;

9) кожените нараквици се од обичен крој, со одвоени прсти и од внатрешната страна се поставени;

10) теренските чевли се во црна боја, од масен спорт-бокс, со фонт гума. На чевлите се нашиени глумжови за околу 10 cm над членот;

11) чизмите се во црна боја, од бокс или масна кравина, со кожен фонт. Сарите се меки и допираат до под коленото;

12) опасачот е од кожа, во широчина од 48 mm, и е поставен со тенка чоја. На опасачот е прекурамник од кожа во иста боја, поставен, во широчина од 20 mm и три алки што служат за носење на делови од опремата.

Опасачот за припадниците на милицијата од членот 3 ст. 2, 3 и 4 на оваа уредба има пафта со број. Опасачите на другите припадници, наместо пафта, имаат спојници за закопчување од месинг.

Член 12

Летната униформа се состои од шапка, кравата, блуза и панталони.

На припадниците на милицијата може, наместо блуза од ставот 1 на овој член да им се даде летна кошула.

Со летната униформа на припадниците на милицијата им припаѓа кабаница за дожд или пелерина, длабоки или плитки чевли и нараквизи.

Член 13

Летната униформа е во оловносина боја.

Чевлите се во црна боја.

Нараквизите се во сива боја, а за припадниците на милицијата што вршат служба на контрола и регулирање на сообраќајот — во бела боја.

Член 14

Летната униформа и деловите што припаѓаат кон таа униформа имаат крој, и тоа:

1) шапката која се изработува од тергал, е од ист крој како и зимската, со тоа што сонцобранот и подбрадникот се во бела боја, а данцето не е опшиено со испуска;

2) блузата, која се изработува од тергал, е од ист крој како и зимската, а поставена е само во горниот дел од околувратникот до половината и има нараменици приготвени за симнување;

3) панталоните, што се изработуваат од тергал, се од ист крој како и зимските;

4) летната кошула, која се изработува од потенок и посветол тергал, е од обичен крој, со нашиен и пресвиткан — положен околувратник. Околувратникот под тилот е во широчина од 40 mm и постепено кон краиштата се проширува до 75 mm.

Кошулата отспреди е отворена и порабена. Се закопчува со пет копчиња, во бојата на ткаенината, со пречник од 10 mm.

На кошулата, од предната страна, во височина на градите се наоѓаат два џеба со испуска. Должината на џебовите е 14 cm, а широчината 13 cm. Широчината на испуската на џебот е 25 до 30 mm.

Нарамениците се од иста ткаенина како и кошулата, во големина како кај летните блузи и приготвени се за симнување. Ракавите се во нормална должина и со обични манжетни.

Летната кошула се носи без кравата;

5) дождовната кабаница, која се изработува од гумирана најлон-ткаенина, е од вообичаен крој и има кулавка пригодена за симнување.

Кабаницата допира до половината на листовите од нозете. Се закопчува со три копчиња во оловносина боја и со ремен од иста ткаенина како и кабаницата.

Кабаницата е од околувратникот до средината на градите и преку плеките зајакната со иста ткаенина. На плеките под зајакнувањето, како и под пазувите, е зашита мрежеста лента што овозможува испарување на потта.

Од левата и десната страна на кабаницата е врежан вертикален џеб во нормална големина. На

џебовите се оставени прорези за ставање и вадење на опремата.

На задниот дел се наоѓа прорез, покриен со капак.

Нарамениците со едниот крај се зашиени за ракавите а со другиот крај се закопчуваат за копчето на околувратникот. Широчината на нарамениците кон ракавот е 55 mm, а до околувратникот — 35 mm.

Од внатрешната страна, од околувратникот до височината на половината, кабаницата е поставена со потенка ткаенина од соодветна боја;

6) пелерината, која е од ист материјал како и дождовната кабаница, е од таков крој што да може да се носи и преку шинелот. Доволно е долга и допира до половината на листовите од нозете. Отспреди се закопчува со пет копчиња во затвореносина боја, со пречник од 20 mm.

Од левата и десната страна на пелерината се наоѓа исправен прорез во должина од 30 cm, за ставање и вадење на опремата.

Пелерината има кулавка пригодена за симнување.

Член 15

Дополнителни делови на униформата и опремата се: кожена облека и посебни кожени нараквизи во затвореносина боја, шлем во сива боја, кацига во бела боја, заштитни очила, ветровка во сивомаслинеста боја, навлака за шапка — во бела и сива боја, наракавје во бела боја, кожена влошка за шинел, планинарска капа и панталони — пумперици, во оловносина боја, и планинарски чевли.

Дополнителни делови на униформата им припаѓаат, и тоа:

1) на припадниците на милицијата што вршат служба со помош на моторцикли — кожена облека, посебни кожени нараквизи, кацига и заштитни очила;

2) на припадниците на милицијата што вршат служба со помош на смучки, на возачите на автомобили и на водачите на службени кучиња — ветровка;

3) на припадниците на милицијата што вршат редарска служба во градови — шлем;

4) на припадниците на милицијата што вршат служба на контрола и регулирање на сообраќајот на јавните патишта — бела навлака за шапка и бело наракавје;

5) на припадниците на милицијата што вршат служба на контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница — сива навлака за шапка;

6) на припадниците на милицијата што вршат редарска служба, служба на контрола и регулирање на сообраќајот, служба на обезбедување, како и други надворешни служби, ако тоа го бараат климатските услови — кожена влошка за шинел;

7) на припадниците на милицијата што учествуваат во брдска служба за спасување — планинарска капа, ветровка, панталони — пумперици и планинарски чевли.

Член 16

Дополнителните делови на униформата и опремата од членот 15 на оваа уредба имаат крој, и тоа:

1) кожената облека е во форма на работен комбинезон составен од два дела што сочинуваат една целина. Предниот дел од комбинезон е на закопчување. Од околувратникот до половината закопчувањето се врши со помош на затворац на повлекување и 5 копчиња во сива боја, со пречник од 20 mm, а од половината надолу (прорез) — со 3 копчиња во сива боја, со пречник од 14 mm.

На комбинезонот, на предната страна, во височина на градите, се наоѓа џеб во коса положба; во должина од 15 до 17 cm, кој се затвора со затворац на повлекување.

Ракавите се во нормална должина и широчина. На рамењата се наоѓаат нараменици од ист материјал, во широчина од 50 mm, што со еден крај се за

пиени за ракавите, а со другиот се закопчуваат за копчето зашиено близу околувратникот.

На ногавиците, од левата и десната страна, се наоѓа по еден приведен џеб со капак на закопчување, во должина околу 20 cm. На левата ногавица, отспреди, се наоѓа џеб со капак на закопчување, во должина од 20 cm и широчина 18 cm. Од коленото до долниот раб, ногавиците се затвораат со затворач на повлекување.

Комбинезонот е поставен. Под поставата, во горниот дел, во височина на половината, е зашиена гумена лента што ја пригудува широчината на комбинезонот и му дава соодветна става. На комбинезонот се наоѓа околувратник од волнена ткаенина во затвореносива боја, кој е пригоден за симнување.

Комбинезонот е доволно комотен за да може да се носи над униформата;

2) кожените нараквичи се од вообичаен крој, со прицврстено наракавање во должина од 15 cm. Однатре се поставени со волнена или слична ткаенина;

3) Шлемот е од плута или пресувана кожа, во оловносива боја, во вообичаена форма, од внатрешната страна е поставен со кожа или со еластични панделки, за кои е прицврстен ремен за закопчување. На средината од шлемот, отспреди, се носи црвена петокрака звезда со пречник од 38 mm;

4) кацигата е од пресуван тон, во бела боја. Долниот раб од кацигата е опшиен со кожа во бела боја за која се прицврстува околувратник од ист материјал, кој служи како заштита. На средината од кацигата, отспреди, се носи црвена петокрака звезда со пречник од 28 mm;

5) ветровката е од шанжан-ткаенина, од затворен крој и таква што да може да се носи преку блузата. Има 4 копчиња во затвореносива боја, со пречник од 25 mm, пришиени на десната страна, пригодени за слепо закопчување. Од левата и десната страна е врежан џеб во коса положба, во должина од 18 cm.

На долните краишта од ракавите се наоѓа ремен од ист материјал, во широчина од 40 mm, кој се закопчува со копче.

Ветровката има влошка од камиљска длака и околувратник од јагнешко крзно, во затворено кафеава боја, што се пригодени за симнување;

6) навлаките за шапка се од тергал или друга ткаенина и пригодени се за симнување;

7) наракавијето е од памучна или друга ткаенина, во должина до над лактот и пригодно за симнување;

8) кожената влошка за шинел е од јагнешко крзно. Од отворен крој е и не се гледа под шинелот. Отспреди се закопчува со 4 копчиња. Одзади, од појасот надолу, е разрезан. На долниот раб, од левата и десната страна, се наоѓаат ремен и предница, што служат да може да се закопча влошката под коленото.

Влошката има околувратник кој може да се симне, изработен од крзно во затворено кафеава боја, кој се носи преку околувратникот на шинелот;

9) планинарската капа е од камгарн или шинелска чоја и е од вообичаен планинарски крој.

На планинарската капа, отспреди, се носи петокрака звезда, со пречник од 28 mm;

10) планинарските панталони — пумперици се од камгарн или шинелска чоја и се од вообичаен крој;

11) планинарските чевли се од кожа, во црна боја и се од вообичаен крој.

Член 17

Посебната летна униформа е во бела боја и се состои од шапка, блуза и панталони.

Кон униформата од ставот 1 на овој член на припадниците на милицијата им се даваат бели ко-

жени чевли, а на припадниците на милицијата што непосредно го регулираат сообраќајот — и бел шлем.

Член 18

Посебната летна униформа од членот 17 на оваа уредба има крој, и тоа:

1) шапката е од ист крој како и летната, со тоа што има бела навлака;

2) блузата е од леноно платно или слична ткаенина, полуотворена и со соборен околувратник и ревери. Се закопчува со 5 копчиња во бела боја што се зашиени на десниот преден дел. На левиот преден дел, во височина на градите, се наоѓа џеб со испуст и со капак во должина и широчина од 16 cm. Блузата допира до височината на колковите. На долниот дел е навиен пораб во широчина од 70 mm, на кој се наоѓаат 4 гајки од ист материјал што служат за држење на опасачот. Низ гајките на поработ се повлекува ремен кој е изработен од потруба и потешка ткаенина. Ременот отспреди се закопчува со 2 копчиња.

Ракавите се ранглан — во крој, од нормална должина и се закопчуваат со 2 копчиња во бела боја.

Блузата има нараменици од иста ткаенина, поставена преку рамењата. Нарамениците се широки 60 mm, опшиени со сина ткаенина, и се закопчуваат со 2 жолти копчиња со пречник 14 mm, зашиени на предниот и задниот дел од блузата;

3) панталоните се од ист материјал како и блузата и од ист крој како и летните панталони, без испуска.

Член 19

Времето на носењето на зимската и летната униформа, дополнителните делови на униформата и на опремата ги определува старешината на општинскиот органа на внатрешните работи, зависно од годишното време и климатските услови.

Член 20

Во свечени прилики припадниците на милицијата носат кон пропишаната униформа — бела кошула, бели нараквичи и плитки чевли.

Член 21

Службените облека што ги носат униформирани работници на други државни органи, установи и работни организации не смеат да бидат исти по боја и ознаки како униформата на припадниците на милицијата.

Член 22

Замена на ознаките на чинови што припадниците на милицијата ги носеле според досегашните прописи — со ознаките на функција пропишани со оваа уредба ќе се изврши до 31 март 1967 година.

Замена на униформата на припадниците на милицијата што вршат контрола на патничкиот сообраќај преку државната граница — со униформата пропишана со оваа уредба, ќе се изврши до 30 јуни 1968 година.

Член 23

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за условите за унапредување во звања и чинови во службата на милицијата и стражата на казнено-поправителните установи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/66).

Член 24

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 3
9 јануари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

25.

Врз основа на членот 8 став 2 од Законот на сојузниот буџет за 1967 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КРЕДИТОТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА

1. За покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1967 година, поради нерамномерно притекување на приходите, федерацијата ќе користи кај Народната банка на Југославија краткорочен кредит до износот од 500.000.000 динари, со рок за враќање на 1 декември 1967 година.

2. Договорот за кредит според оваа одлука ќе го склучи со Народната банка на Југославија Секретаријатот за сојузен буџет и општи работи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 1

14 јануари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

26.

Врз основа на членот 46 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДИНА КОЈА СТАСУВА ОД 1 ЈАНУАРИ 1967 ГОДИНА

1. Личната инвалидна која стасува од 1 јануари 1967 година се зголемува така што да им изнесува:

1) на воените инвалиди од војните од I до VII група во месечен износ, и тоа:

Група	Динари
I	610
II	436
III	334
IV	247
V	175
VI	109
VII	74

2. на воените инвалиди од војните од VIII до X група во еднократен годишен износ, и тоа:

Група	Динари
VIII	425
IX	319
X	213

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 2

9 јануари 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

27.

Врз основа на членот 194 од Законот за Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/64 и 57/65), државниот секретар за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА НАДОМЕСТОК НА ПОГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСМРТНИТЕ ОСТАНКИ НА ВОЕНИ ЛИЦА

Член 1

Надоместокот на погребните трошоци и фактичните трошоци за превоз на посмртните останки на војници, питомци на воени училишта и воени обврзници (во понатамошниот текст: воени лица), предвиден со членот 192 ст. 1 и 2 на Законот за Југословенската народна армија, се остварува во постапката пропишана со овој правилник.

Член 2

Надоместокот на погребните трошоци кој му се исплатува на семејството на воените лица од членот 1 на овој правилник опфаќа трошоци:

- 1) за еден дрвен сандак и за еден ламаринен сандак, ако е таков сандак потребен според одредбите на Правилникот за условите и начинот за ископување и пренесување мртовци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65 и 30/66);
- 2) за ископување и закопување на посмртните останки и за затрупување на поранешен гроб;
- 3) за венец;
- 4) за надгробен знак;
- 5) патни трошоци за до два члена на семејството — придружници на посмртните останки во заминување од местото на престојот на тие лица до местото на преземањето на посмртните останки и во враќање до местото на погребот на посмртните останки односно до местото на престојот на придружниците, ако тоа место не е и место на погребот;
- 6) за други ситни набавки во врска со погребот.

Член 3

Трошоците од членот 2 точ. 1 и 2 на овој правилник се исплатуваат според поднесената сметка.

Трошоците од членот 2 точ. 3, 4 и 6 на овој правилник се исплатуваат во паушален износ од 500 динари.

Трошоците од членот 2 точка 5 на овој правилник се исплатуваат според прописите за патните и други трошоци во Југословенската народна армија во износот што е определен со тие прописи за граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.

Член 4

Ако семејството на умрено воено лице побара од воената единица односно од воената установа материјална помош за погреб или не се одзове на покана да ги преземе посмртните останки на умрениот, старешината на воената единица односно воената установа може да одлучи воената единица односно воената установа да ги поднесува погребните трошоци предвидени во членот 2 точ. 1 до 3 на овој правилник.

Во случајот од ставот 1 на овој член на семејството на умрено воено лице не му припаѓа надоместокот на погребните трошоци од членот 2 точ. 1 до 3 на овој правилник, но не му се намалува паушалниот надоместок од членот 3 став 2 на овој правилник.

Член 5

Надоместокот на трошоците за превоз на посмртните останки кој му се исплатува на семејството на умрено воено лице од членот 1 на овој правилник опфаќа:

1) трошоци за превоз на посмртните останки со патнички воз или брод до местото на погребот, а ако на таа релација не постои железнички или бродски сообраќај — фактични трошоци на превозот со други сообраќајни средства;

2) трошоци за превоз на посмртните останки до станицата односно луката или пристаништето, и во местото на погребот — од станицата односно луката или пристаништето до местото каде што се врши погребот на посмртните останки;

3) други трошоци за превоз сторени во смисла на Правилникот за условите и начинот за ископување и пренесување мртовци.

Исплатата на надоместокот од овој член се врши по поднесената сметка за извршен превоз.

Член 6

Старешината на воената единица односно воената установа во која било на служба умреното воено лице или на воената санитарска установа во која умрело воено лице, може да одлучи превозот на посмртните останки на военото лице да се изврши со воено моторно возило во смисла на прописите за користењето на моторните возила во Југословенската народна армија.

Во случајот од ставот 1 на овој член на семејството на умреното воено лице не му припаѓа надоместокот од членот 5 на овој правилник.

Член 7

Барање за надоместок на трошоците според одредбите на овој правилник поднесува член на семејството на умреното воено лице до старешината на воената единица односно воената установа во која умрело воено лице било на служба.

Решение за исплата на надоместокот на трошоците донесува старешината на воената единица односно воената установа на положба командант на полк или повисока во која умреното воено лице било на служба.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за пренесувањето и за надоместокот на трошоците за пренесувањето и закопот на посмртните остатоци на воените лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/63).

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 3

5 јануари 1967 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

23.

Врз основа на членот 2а од Законот за употреба на средствата наменети за изградба на административни и управни згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/66 и 52/66), по претходно прибавеното мислење од државните и сојузните секретари според дејностите за кои се надлежни и од претседателот на Сојузниот комитет за туризам, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ЗГРАДИТЕ ШТО СЕ СМЕААТ КАКО АДМИНИСТРАТИВНИ И УПРАВНИ ЗГРАДИ

1. Како административни односно управни згради, во смисла на Законот за употреба на средствата наменети за изградба на административни и управни згради (во понатамошниот текст: Законот), се сметаат сите згради односно делови од зграда, со вгра-

дената опрема и инсталации, што служат за потребите на администрацијата и управата на корисниците на општествените средства (во понатамошниот текст: зградите), а особено:

1) кај стопанските организации што се распоредени во областите од 1 до 7 на Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи според дејностите, кој е составен дел од Правилникот за распоредување на корисниците на општествениот имот според нивните дејности („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/64, 50/64, 11/65 и 13/65 — во понатамошниот текст: Номенклатурата) — зградите што служат за потребите на администрацијата односно управата, како што се канцелариите на управниот одбор, секретаријатот, директорот, сметководството, аналитично-планскиот сектор, општиот сектор, општествените простории и канцелариите на комерцијалниот сектор;

2) кај организациите што се распоредени во областите 8 и 9 на Номенклатурата — само зградите што служат за потребите на администрацијата односно управата во смисла на одредбата под 1 на овој став, освен зградите што се изземени според точката 2 на оваа наредба;

3) кај-органите и организациите што се распоредени во областа 10 на Номенклатурата — сите згради, освен зградите што се изземени според точката 2 на оваа наредба.

2. Не се сметаат како административни односно управни згради во смисла на оваа наредба:

1) канцелариите на комерцијалниот сектор кај трговските, туристичките и други организации на кои основната дејност им е исклучиво давање стопански услуги и чија дејност е распоредена во областите од 1 до 7 на Номенклатурата;

2) зградите на институтите, зградите на лабораториите и зградите на претпријатијата за проектирање, што се самостојни организации од областите од 1 до 7 на Номенклатурата, како и зградите на институтите, лабораториите и проектантските бира во состав на работните организации од тие области;

3) општествените простории на организациите што се распоредени во областите 8 и 9 на Наменклатурата;

4) објектите за народна одбрана од областа 10 на групата 015-20 на Номенклатурата;

5) зградите што во Југославија ги гради или ги купува Државниот секретаријат за надворешни работи преку Претпријатието за стопанисување со зградите и становите на странски дипломатски и конзуларни претставништва во Белград, за сместување на странски мисии и нивниот персонал;

6) зградите што во странство ги гради или ги купува Државниот секретаријат за надворешни работи за потребите на југословенските дипломатски и конзуларни претставништва;

7) деловите од згради на казнено-поправните установи наменети за живеење на затвореници, деловите од згради на истражните затвори, наменети за живеење на притвореници и истражни затвореници, како и деловите од згради на прифатилиштата за емигранти наменети за живеење на емигранти;

8) станиците на милиција и објектите на органите на внатрешните работи и на Управата за пазарни на СФРЈ — на државната граница, аеродромите, пристаништата и слободните царински зони;

9) зградите на воздухопловните пристаништа и по должината на воздушните патишта што служат за сместување на техничката опрема и уредите за безбедност на воздушната пловидба, зградите за сместување на контролно-мерните центри за контрола на радио-сообраќајот и зградите и објектите што служат за одржување на поморските и речните пловни објекти на органите и организациите од областа 10 на Номенклатурата;

10) зградите на Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство што се изградуваат за сместување на гранични карантински станици за заштита на растенијата и гранични ветеринарни станици;

11) зградите на сообраќајните стопански организации што се распоредени во областа 5 на Номенклатурата во кои се врши продажба на превозни документи за услуги на превоз на патници и стоки, и чекалните на тие згради;

12) зградите чиј дел, кој ќе се користи за администрација односно управа, не надминува 5% од вкупно развиената површина на зградата.

Кај зграда чиј дел за администрацијата односно управата надминува 5% од вкупната развиена површина на зградата се врши издвојување од 40% врз вкупниот дел од зградата кој служи за администрацијата односно управата;

13) зградите на работните и други организации и државни органи што служат за користење годишен одмор на нивните работници.

3. Адаптацијата, доградбата или проширувањето на постојна деловна зграда што се врши за потребите на администрацијата односно управата подлежи на обврска за пресметување и уплатување 40% од износот на трошоците за адаптација, доградба или проширување на деловната зграда.

Адаптацијата на постојна административна односно управна зграда заради користење за деловни цели не подлежи на обврска за пресметување и уплатување 40% од износот на трошоците на адаптацијата.

Адаптацијата на постојна административна односно управна зграда, со која не се менува намената и површината на таа зграда не подлежи на обврска за пресметување и уплатување 40% од износот на трошоците на адаптацијата.

4. Пресметувањето и уплатувањето 40% се врши и од износите исплатени за купување земјиште, откуп и отштета, како и од износите на трошоците за студии, истражувања и проектирања заради изградба на административна односно управна зграда.

5. Пресметување и уплатување 40% од износот на инвестициите се врши и при секоја исплата за незавршени административни и управни згради во периодот од 1967 до 1970 година а чија изградба отпочнала пред 20 октомври 1964 година.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за зградите што се сметаат како административни и управни згради и што се смета како изградба на административни и управни згради („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/65).

7. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-327

12 јануари 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Киро Глигоров, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ- ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ во бројот 5 од 28 февруари 1966 година објавува:

Закон за средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството.

Во бројот 6 од 11 март 1966 година објавува:

Закон за Републичкиот фонд за помагање на дејноста на општествените организации;

Одлука за користењето на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1966 година;

Одлука за висината на основачкиот влог на Социјалистичка Република Македонија во кредитниот фонд на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за давање гаранција на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за истажувачки работи во рударството за 1966 година;

Одлука за разрешување судии на Окружен суд;

Одлука за определување претставник на Социјалистичка Република Македонија во Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за помагање дејноста на општествените организации;

Одлука за измени и дополнување на Одлуката за граничниот износ на најниското пензиско примане и за висината на заштитниот додаток на пензиите;

Одлука за измени и дополнување на Одлуката за определување на највисокиот износ на пензиски основ од кој може да се определи пензија според Основниот закон за пензиско осигурување.

Во бројот 7 од 15 март 1966 година објавува:

Уредба за определување работи што ги врши Дирекцијата за заеднички служби на републичките органи за потребите на републичките органи и организации;

Решение за именување Комисија за утврдување материјално-финансиските права и обврски на Дирекцијата за мелиоративните системи на Социјалистичка Република Македонија;

Решение за давање согласност на Тарифата за наградите и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите;

Тарифа за наградите и надоместокот на трошоците за работата на адвокатите;

Правилник за работите од контролата и регулирањето на сообраќајот кои можат да ги вршат работниците на милицијата.

Во бројот 8 од 23 март 1966 година објавува:

Закон за Републичкиот буџет за 1966 година.

Во бројот 9 од 30 март 1966 година објавува:

Решение за разрешување на директорот на Железничкото транспортно претпријатие во Скопје;

Решение за именување директор на Железничкото транспортно претпријатие во Скопје.

Во бројот 10 од 9 април 1966 година нема прописи.

Во бројот 11 од 16 април 1966 година објавува:

Одлука за престанок на Заедницата на осигурувањето на Социјалистичка Република Македонија;

Одлука за доделување средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија;

Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за организацијата на превозот во патниот сообраќај.

Во бројот 12 од 27 април 1966 година објавува:

Закон за начелата на организацијата на општинските органи на управата;

Закон за организацијата и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот;

Закон за определување органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај;

Закон за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

Закон за евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните;

Закон за стопанисување и управување со станбените згради во општествена сопственост;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 62,020.000 динари;

Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 46,346.000 динари;

Одлука за избор на судии-поротници на Врховниот суд на Македонија;

Одлука за потврдување на Статутот на Републичкиот фонд за патишта.

Во бројот 13 од 11 мај 1966 година објавува:

Закон за организацијата на превозот во патниот сообраќај (пречистен текст).

Во бројот 14 од 18 мај 1966 година објавува:

Одлука за образување Републичка комисија за работно време;

Одлука за одредување почетокот на работното време во републичките органи на управата.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније во бројот 13 од 28 април 1966 година објавува:

Закон за органите за казнување прекршоци;

Закон за надоместокот на трошоците на сведоците, вештаците и толкувачите и за наградите на вештаците и толкувачите во управна постапка;

Закон за усогласување на републичките акти за основање научни установи со Законот за научните установи;

Одлука за финансискиот план за финансирање на продолжувањето изградбата на Инфекциската клиника во Љубљана;

Одлука за финансискиот план за финансирање надградбата на Здравствениот дом „Др Петар Дража“ во Љубљана;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на реконструкцијата на Институтот за туберкулоза на Голник;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на изградба на студентскиот солитер Е-1 во студентската населба во Љубљана;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на изградбата на Драмата на Словенското народно гледалиште во Љубљана;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на изградбата на реакторскиот центар во Нуклеарниот институт „Јожеф Штефан“;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на изградбата на веслачкиот центар на Блед;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на изградбата на објектите на Заводот за слепа младина во Љубљана;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на изградбата на Високата школа за здравствени работници во Љубљана;

Одлука за финансискиот план за финансирање продолжувањето на адаптацијата на зградите на Словенската академија на науките и уметностите;

Одлука за финансирање на инвестициите на Заводот Радио-телевизија Љубљана;

Одлука за потврда на Завршната сметка на Фондот на СР Словенија за нестопански инвестиции за 1965 година;

Одлука за потврда на Завршната сметка на Фондот на СР Словенија за социјални установи за 1965 година;

Заклучок за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот на СР Словенија за унапредување на културната дејност;

Заклучок за определување бројот и за изборот на судии-поротници на Окружниот суд во Горица;

Заклучок за определување бројот и за избор на судии-поротници на Окружниот стопански суд во Марибор;

Одлука за километражата, дневниците и наградите на судиите-поротници на окружните судови, окружните стопански судови, Вишиот стопански суд во Љубљана и Врховниот суд на СР Словенија;

Решение за измени и дополненија на Решението за Клиничките болници во Љубљана како установа со самостојно финансирање.

Решение за потврда на Правилата на Одборот за доделување на Жагаровите награди;

Решение за разрешување на судии во Советот за прекршоци при Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Во бројот 14 од 12 мај 1966 година објавува:

Одлука за распишување дополнителни избори за пратеник на Републичкиот собор на Собранието на СР Словенија во 55 изборна единица Љубљана—Бежиград II;

Решение на Уставниот суд на СРС за укинување на Одлуката на Собранието на општината Словенске Конџице за придонесот што го исплатува општината од својот буџет во Фондот за здравствено осигурување на земјоделските производители;

Решение на Уставниот суд на СРС за укинување на Одлуката на Собранието на општината Велење за престанок на уплатувањето на придонесот од буџетот на општината Велење во Фондот на здравственото осигурување на земјоделските производители во Цеље;

Извештај за резултатот на дополнителните избори за пратеник на Просветно-културниот собор на Собранието на СР Словенија во 64 изборна единица Птуј I.

Во бројот 15 од 19 мај 1966 година објавува:

Решение за именување двајца претставници на општествената заедница во Советот на Новинската установа „Урадни лист СР Словеније“;

Правилник за начинот на пресметување и исплатување на надоместоците и наградите на сведоците, вештаците и толкувачите во управна постапка.

СОДРЖИНА:

Страна

24. Уредба за функциите, ознаките на функција и униформата на милицијата — —	89
25. Одлука за височината на кредитот кај Народната банка на Југославија за покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1967 година — — —	93
26. Одлука за зголемување на личната инвалиднина која стасува од 1 јануари 1967 година — — — — —	93
27. Правилник за надоместок на погребните трошоци и трошоците за превоз на посмртните останки на воени лица — — —	93
28. Наредба за зградите што се сметаат како административни и управни згради — —	94

Издава Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристиќа 1, Пошт. фах 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17